

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
УНИКА АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3 - 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	7 - 11
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14 - 15
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16 – 71

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ
Година што завршува на 31 декември 2024

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1,282,686,964	1,144,974,348
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	1,205,756,028	1,066,666,778
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,492,595,464	1,298,387,306
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		7,260,979	7,260,979
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	23,379,004	21,018,108
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	205,036,760	150,922,732
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	87,216,349	68,792,641
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	253,459	3,916,683
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	21,278,239	(2,164,709)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		29,438,232	27,375,289
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	2,736,407
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	2,736,407
3. Приходи од камати	216	6	26,419,854	21,775,486
4. Позитивни курсни разлики	217	7	417,521	1,811,628
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	2,600,857	1,051,768
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	8	20,526,200	19,163,504
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	8	26,550,843	20,675,496
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	8	415,661	11,093,281

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024

Опис на позиција 1	Број на пози- ција 2	Број на белеш- ка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1,247,488,581	1,072,272,790
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	9	563,686,614	454,316,624
1. Бруто исплатени штети	228	9	562,800,187	485,127,985
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	24,697,185	14,806,731
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	2,683,564	4,512,388
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	10,955,217	31,885,960
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	50,728,007	9,161,855
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	2,834,694	12,821
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	8,670,920	(11,244,684)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	9	(21)	(10,675)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	9	(21)	(10,675)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(21)	(10,675)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		15,420,437	13,784,485
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		363,567	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		15,056,870	13,784,485

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		554,684,165	512,254,345
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		373,082,645	350,617,509
1.1 Провизија	253	10	326,351,064	319,386,828
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	12.1	70,000,541	64,502,087
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	13,936,960	9,873,041
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(37,205,920)	(43,144,447)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		181,601,520	161,636,836
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		7,627,910	7,528,375
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	55,997,481	52,147,658
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		35,208,203	33,008,517
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,498,142	3,344,901
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		14,531,136	13,531,975
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2,760,000	2,262,265
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	12,334,286	4,412,437
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	13	105,641,843	97,548,366
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		65,623,409	56,185,422
2.4.2 Материјални трошоци	260б		12,717,324	13,589,815
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		27,301,110	27,773,129
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		1,978,938	2,659,962
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	18	-	-
2. Трошоци за камати	263	6	1,107,366	1,109,728
3. Негативни курсни разлики	264	7	871,572	1,550,234
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		65,066,956	56,932,878
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	65,066,956	56,932,878
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		45,323,570	22,302,412
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		1,327,922	10,032,759
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		35,198,383	72,701,558
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	7,869,364	10,183,054
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		27,329,019	62,518,504
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	7,388,575	2,961,166
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		7,388,575	2,961,166
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1,128,413,344	1,024,613,319
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		36,319,446	37,153,243
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	36,319,446	37,153,243
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	36,319,446	37,153,243
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		26,477,970	26,045,479
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	26,477,970	26,045,479
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		1,065,615,928	961,414,597
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19	381,970,681	356,856,147
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	60,531,935	30,518,103
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	321,438,746	326,338,044
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2024

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	19A	70,703,507	47,602,650
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		70,703,507	47,602,650
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	20	612,941,740	556,955,800
4.1 Дадени депозити	036	20	612,941,740	556,955,800
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		80,732,904	47,695,592
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	50,635,322	29,103,624
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	30,097,582	18,591,968
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		1,831,070	348,469
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	1,831,070	348,469
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		302,654,701	293,895,383
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	259,897,450	251,889,985
1. Побарувања од осигуреници	056	21	259,897,450	251,889,985
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2024

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	22	1,941,948	1,501,959
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,941,948	1,501,959
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	40,815,303	40,503,439
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	15,104,463	13,392,630
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	25,045,248	26,470,219
3. Останати побарувања	066	22	665,592	640,590
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		43,665,707	37,305,097
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	9,229,798	8,639,723
1. Опрема	070		9,229,798	8,639,723
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	24	34,435,909	28,665,374
1. Парични средства во банка	073		34,406,324	28,661,063
2. Парични средства во благајна	074		29,585	4,311
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	23 ?	354,991,898	310,127,739
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	23	238,319,760	190,797,377
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	22.A	116,672,138	119,330,362
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		1,919,678,199	1,716,946,765
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		315,989,896	280,462,783
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		478,065,792	450,736,773
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2024


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		127,714,969	106,875,468
1. Законски резерви	096		127,714,969	106,875,468
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		139,018,823	97,339,820
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		27,329,019	62,518,504
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	26	65,356,696	64,249,786
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		1,175,051,910	1,037,107,575
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	708,308,310	621,091,961
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109	28	466,708,444	415,980,437
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	35,156	35,177
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		6,024,302	4,999,356
1. Резерви за вработени	115		6,024,302	4,999,356
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		1,757,706	5,828,879
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		1,757,706	5,828,879
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		193,421,793	154,024,396
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	29	41,831	42,417
1. Обврски спрема осигуреници	123	29	-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		41,831	42,417

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2024

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	30	125,213,071	100,085,752
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	125,213,071	100,085,752
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	68,166,891	53,896,227
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	42,150,043	30,221,235
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	30	26,016,848	23,674,992
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1,919,678,199	1,716,946,765
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		315,989,896	280,462,783

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 24 февруари 2025 година.

Дритон Азизи

Генерален Директор



Борче Богески

Финансов Директор број на лиценца 0100455

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2024

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,518,504	62,518,504
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,518,504	62,518,504
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	11,674,509	-	-	11,674,509	-	-	23,349,019	(35,023,528)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	11,674,509	-	-	11,674,509	-	-	23,349,019	(35,023,528)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	-	-	-	97,339,820	62,518,504	-
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,329,019	27,329,019
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,329,019	27,329,019
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	20,839,501	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	-62,518,504	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	20,839,501	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184,002,981	-	4,423,240	123,291,729	-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	27,329,019	478,065,792

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2024

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1,501,220,000	1,340,104,664
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,423,285,814	1,282,192,919
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	48,416,602	39,351,083
4. Примени камати од работи на осигурување	304	14,765,890	272,904
5. Останати приливи од деловни активности	305	14,751,694	18,287,758
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1,393,984,627	1,254,329,229
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	577,684,060	518,470,067
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	204,907,999	168,380,448
4. Надоместоци и други лични расходи	310	124,016,740	114,999,527
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	293,319,118	294,784,327
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	58,116,153	39,446,325
8. Останати одливи од редовни активности	314	135,940,557	118,248,535
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	107,235,373	85,775,435
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	459,036,408	475,992,533
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	4,652,179
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	434,270,518	463,624,599
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	10,000,000	5,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	14,765,890	2,715,755

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	560,047,195	556,985,598
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	5,402,555	1,305,421
2. Одливи по основ на материјални средства	328	6,172,791	4,996,880
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	515,370,992	541,131,529
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	33,100,857	9,551,768
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	101,010,787	80,993,065
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	1,960,256,408	1,816,097,197
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	1,954,031,822	1,811,314,827
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	6,224,586	4,782,370
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	28,665,374	23,621,610
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(454,051)	261,394
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	34,435,909	28,665,374

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Uniqa Österreich Versicherungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2024 година Друштвото има 145 вработени (2023: 141 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 24 февруари 2025 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2024 и 2023 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2024 и 2023 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009 и 164/2010) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

На 3 април 2024 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 75/2024) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2023 година. Овој правилник ќе стапи во примена од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 Договори за осигурување кој ќе се применува од 1 јануари 2028 година.

Финансиските извештаи се составени врз основа на претпоставката на принципот на континуитет користејќи го методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод);
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци;

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

Заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото има издвоено резерва за отпремнини за заминување во пензија и јубилејни награди во вкупен износ од право на вработените во износ од 6,024,302 денари (2023: 4,999,356 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 и 2023 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2024 и 2023 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување (продолжение)

Закон за минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а треба да биде пропишан од Министерот за финансии до крајот на 2025 година. Соодветно, точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок, а кои важат за годината што завршува на 31 декември 2024 година, ќе бидат дополнително утврдени. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година изнесува 22.36% (Белешка 15), поради што сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека не би настанале дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложување во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

3.13 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

3.13.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котираат на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023, Друштвото ги класифицира обврзниците во оваа категорија.

3.13.3 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

3.13.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки, со оригинален рок на доспевање до 3 месеци и кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување

Побарувањата по премија од осигурување се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата по премија од осигурување (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување (продолжение)

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

3.13.6 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Финансиски обврски (продолжение)

3.14.2 Позајмици и субординиран долг

Позајмиците и субординираниот долг почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и бонуси и попусти по основ издадени полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. За да се поврзат трошоците за стекнување со поврзаниот приход од премија, трошоците за стекнување се распределуваат по договориза осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој друштвото за осигурување ги признава приходите од полисираната премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се класифицираат како средства.

3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод),
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.18 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.19 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2024 година има пресметано резерви за неистечени ризици во класата Каско осигурување во износ од 6,023,350 денари (2023: 4,744,279 денари).

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.

3.21 Споредбени податоци

Со цел да се одржи конзистентност во презентацијата на тековната година, одредени ставки можеби се прекласифицирани за компаративни цели. Материјалните промени во обелоденувањата, доколку ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Бруто полисирани премии	1,499,856,443	1,305,648,285
Промена во преносната премија	(87,216,349)	(68,792,641)
Бруто приходи од премии	1,412,640,094	1,236,855,644
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(228,415,764)	(171,940,840)
Промена на преносната премија за реосигурување	21,531,698	1,751,974
Трошоци за реосигурување	(206,884,066)	(170,188,866)
Нето приходи од осигурување	1,205,756,028	1,066,666,778

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	632,588,868	(31,806,360)	(17,068,281)	-	583,714,227
Каско	109,978,999	(12,906,995)	-	-	97,072,004
Осигурување на имот	268,935,422	(10,163,932)	(163,719,307)	17,640,900	112,693,083
Осигурување на патници	2,440,507	203,413	-	-	2,643,920
Лични незгоди	58,317,781	(3,099,330)	(744,000)	-	54,474,451
Зелен картон	196,692,322	(8,091,032)	(5,689,427)	-	182,911,863
Гранични полиси	3,565,449	(105,231)	-	-	3,460,218
Патничко осигурување	21,883,934	(812,377)	-	-	21,071,557
Одговорност	50,450,354	(4,360,943)	(27,607,544)	1,634,356	20,116,223
Транспорт	14,939,562	(171,883)	(6,933,855)	857,187	8,691,011
Здравствено осигурување	122,147,917	(13,935,205)	-	-	108,212,712
ЦМР – превоз на стока	7,713,943	(818,519)	(1,274,397)	1,022	5,622,049
Каско пловни објекти	23,024	15,344	-	-	38,368
АО пловни објекти	524,172	(36,666)	-	-	487,506
Финансиски загуби	9,654,189	(1,126,633)	(5,378,953)	1,398,233	4,546,836
Вкупно	1,499,856,443	(87,216,349)	(228,415,764)	21,531,698	1,205,756,028

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	590,483,824	(34,052,547)	(15,923,404)	-	540,507,873
Каско	87,371,484	(3,659,670)	-	-	83,711,814
Осигурување на имот	218,679,516	(5,615,269)	(118,430,756)	1,969,432	96,602,923
Осигурување на патници	2,773,139	(409,256)	-	-	2,363,883
Лични незгоди	55,299,571	(2,235,510)	(130,541)	-	52,933,520
Зелен картон	184,413,695	(14,546,840)	(5,308,047)	-	164,558,808
Гранични полиси	3,823,643	(791)	-	-	3,822,852
Патничко осигурување	19,930,764	(1,086,786)	-	-	18,843,978
Одговорност	40,661,654	(1,765,693)	(27,441,424)	(216,367)	11,238,170
Транспорт	15,843,713	75,735	(4,614,668)	(1,091)	11,303,689
Здравствено осигурување	73,263,630	(6,527,819)	-	-	66,735,811
ЦМР – превоз на стока	5,621,708	36,347	(92,000)	-	5,566,055
Каско пловни објекти	52,456	5,246	-	-	57,702
АО пловни објекти	422,662	(40,640)	-	-	382,022
Финансиски загуби	7,006,826	1,030,852	-	-	8,037,678
Вкупно	1,305,648,285	(68,792,641)	(171,940,840)	1,751,974	1,066,666,778

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од камати	26,419,854	21,775,486
Расходи за камати	1,107,366	1,109,728
	<u>27,527,220</u>	<u>22,885,214</u>

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Позитивни курсни разлики	417,521	1,811,628
Негативни курсни разлики	(871,572)	(1,550,234)
	<u>(454,051)</u>	<u>261,394</u>

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од соосигурување и реосигурување	20,526,200	19,163,504
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	15,776,566	9,177,798
Приходи од НБО (НН и НО) возила	402,825	399,750
Приходи од друштва за застапување	7,894,489	7,831,873
Останато	2,476,963	3,266,075
	26,550,843	20,675,496
Останати приходи:		
Наплатени казни и пенали	78	169
Останати приходи	415,583	11,093,112
	<u>415,661</u>	<u>11,093,281</u>
	<u>47,492,704</u>	<u>50,932,281</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 7,894,489 денари за годината што завршува на 31 декември 2024 година (2023: 7,831,873 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Настанати, пријавени и исплатени штети	562,800,187	485,127,985
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	15,951,212	(17,072,499)
Промена во настанати непријавени штети	33,830,935	25,081,643
Промена во резерви за обработка на штети	945,860	1,152,711
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	(11,505,614)	11,231,863
Бруто реализирани регресни побарувања	(24,697,185)	(14,806,731)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(2,683,564)	(4,512,388)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(10,955,217)	(31,885,960)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(21)	(10,675)
	<u>563,686,593</u>	<u>454,305,949</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

						Година што завршува на 31 декември 2024				Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	Промена во резерви за бонуси и попусти	Промена во настанати непријавени штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	303,393,101	7,660,989	-	21,913,391	561,912	-	(16,769,697)	-	-	316,759,696
Каско	69,775,226	(1,098,653)	-	2,515,535	26,921	-	(7,927,488)	-	-	63,291,541
Имот	48,815,006	9,547,281	-	4,690,468	270,517	(8,484,149)	-	(2,683,564)	(10,494,231)	41,661,328
Одговорност	4,253,276	2,365,280	-	719,345	58,608	(3,198,820)	-	-	(460,986)	3,736,703
Незгода	27,942,764	1,720,236	(21)	1,519,662	61,558	135,355	-	-	-	31,379,554
Зелена карта	44,162,691	(4,017,745)	-	539,245	(66,091)	-	-	-	-	40,618,100
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	3,367,320	223,673	-	66,828	5,519	-	-	-	-	3,663,340
Осигурување на патници	-	(45,412)	-	-	(863)	-	-	-	-	(46,275)
Здравствено осигурување	55,881,184	(362,916)	-	1,866,461	28,568	-	-	-	-	57,413,297
Финансиски загуби	2,708,430	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,430
ЦМР	2,061,227	10,479	-	-	199	-	-	-	-	2,071,905
Транспорт	439,962	(52,000)	-	-	(988)	42,000	-	-	-	428,974
Вкупно	562,800,187	15,951,212	(21)	33,830,935	945,860	(11,505,614)	(24,697,185)	(2,683,564)	(10,955,217)	563,686,593

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023									Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	288,033,192	(6,461,221)	-	15,791,158	866,330	-	(11,326,695)	-	-	286,902,764
Каско	55,015,274	3,551,910	-	1,231,948	123,191	-	(3,480,036)	-	-	56,442,287
Имот	55,196,860	(23,289,629)	-	2,909,742	(294,058)	14,144,139	-	(4,512,388)	(30,909,133)	13,245,533
Одговорност	2,753,798	(1,032,800)	-	1,374,120	36,964	(2,868,641)	-	-	(976,827)	(713,386)
Незгода	21,439,738	146,604	(10,675)	(978,216)	18,555	(1,635)	-	-	-	20,614,371
Зелена карта	28,392,937	9,931,061	-	3,746,372	372,213	-	-	-	-	42,442,583
Гранично осигурување	209,200	(100,000)	-	-	(1,650)	-	-	-	-	107,550
Патничко осигурување	3,120,372	(70,036)	-	172,901	3,589	-	-	-	-	3,226,826
Осигурување на патници	-	45,412	-	-	863	-	-	-	-	46,275
Здравствено осигурување	30,528,732	250,748	-	1,221,687	32,968	-	-	-	-	32,034,135
Финансиски загуби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦМР	393,770	(86,548)	-	(388,069)	(7,077)	-	-	-	-	(87,924)
Транспорт	44,112	42,000	-	-	823	(42,000)	-	-	-	44,935
Вкупно	485,127,985	(17,072,499)	(10,675)	25,081,643	1,152,711	11,231,863	(14,806,731)	(4,512,388)	(31,885,960)	454,305,949

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	32,058,046	52,188,661
Бруто провизии за застапници во осигурување	117,258,710	102,462,483
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	177,034,308	164,735,684
	<u>326,351,064</u>	<u>319,386,828</u>

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Трошоци за маркетинг и пропаганда	9,429,053	6,343,343
Трошоци за репрезентација	4,507,907	3,529,698
	<u>13,936,960</u>	<u>9,873,041</u>

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	81,432,040	75,545,265
Даноци и придонеси од плати	41,805,982	38,842,215
Останати придонеси за вработени согласно закон	2,760,000	2,262,265
Вкупно трошоци за бруто плати:	125,998,022	116,649,745
Трошоци за договор за дело	12,334,286	4,412,437
	<u>138,332,308</u>	<u>121,062,182</u>

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	70,000,541	64,502,087
Останати вработени	55,997,481	52,147,658
	<u>125,998,022</u>	<u>116,649,745</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	19,837,851	18,764,763
Дополнителни попусти и одобренија	19,292,461	19,474,056
Трошоци за наемнини	16,373,470	16,133,181
Трошоци за даноци и такси	3,597,698	3,494,219
Трошоци за комунални услуги	3,163,567	3,245,866
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	5,122,822	4,966,874
Канцелариски материјали	5,813,065	5,779,439
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	1,500,453	1,922,650
Трошоци за правни услуги	5,333,153	4,833,423
Трошоци за услуги за одржување	3,704,592	2,398,910
Банкарски услуги	3,621,735	3,072,933
Трошоци од резервирања	1,363,251	269,136
Потрошено гориво	1,551,504	1,774,239
Трошоци за весници и списанија	1,263,266	1,501,609
Трошоци за останати услуги - преводи	1,763,163	1,039,764
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	1,160,995	2,253,851
Трошоци за резерви делови	433,162	521,274
Трошоци за стручно усовршување	200,257	168,752
Останати трошоци	10,545,378	5,933,427
	<u>105,641,843</u>	<u>97,548,366</u>

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Трошоци по основ на штети за посредување	19,155,466	15,691,751
Трошоци по основ на придонес за безбедност	14,905,237	13,719,633
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	7,097,884	6,882,277
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	9,133,859	8,187,648
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	8,008,090	5,376,930
Трошоци по основ на противпожарен придонес	4,369,965	4,666,467
Останати	2,396,455	2,408,172
	<u>65,066,956</u>	<u>56,932,878</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
(Загуба)/Добивка пред оданочување	35,198,383	72,701,559
Непризнаени расходи за даночни цели	43,610,619	29,232,062
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	78,809,002	101,933,621
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	115,366	103,078
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>7,869,364</u>	<u>10,183,054</u>
Ефективна даночна стапка	<u>22.36%</u>	<u>14.01%</u>

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 1,831,070 денари (2023: 348,469 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 1,784,070 денари (2023: 301,469 денари), а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2023: 47,000 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во денари	
	Софтвер	Вложувања во изнајмени објекти
	Вкупно	
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2024	8,331,695	3,261,701
Намалување	-	-
Набавки	5,402,556	-
Состојба на 31 декември, 2024	13,734,251	3,261,701
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2024	5,370,529	3,261,701
Трошок за годината	975,147	-
Состојба на 31 декември, 2024	6,345,676	3,261,701
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2024	7,388,575	-
- 31 декември 2023	2,961,166	-

	Во денари	
	Софтвер	Вложувања во изнајмени објекти
	Вкупно	
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2023	7,026,274	3,261,701
Намалување	-	-
Набавки	1,305,421	-
Состојба на 31 декември, 2023	8,331,695	3,261,701
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2023	5,106,662	3,261,701
Пренос	263,867	-
Состојба на 31 декември, 2023	5,370,529	3,261,701
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2023	2,961,166	-
- 31 декември 2022	1,919,612	-

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2024	58,123,146	38,067,221	9,399,714	14,938,572	120,528,653
Набавки	-	5,110,791	-	1,062,000	6,172,791
Продажби	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2024	58,123,146	43,178,012	9,399,714	16,000,572	126,701,444
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2024	23,247,357	32,749,105	6,078,107	12,661,118	74,735,687
Трошок за годината	1,453,079	3,381,880	1,138,836	678,968	6,652,763
Останати корекции за усогласување	-	-	-	(236,249)	(236,249)
Состојба на 31 декември, 2024	24,700,436	36,130,985	7,216,943	13,103,837	81,152,201
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2024	33,422,710	7,047,027	2,182,771	2,896,735	45,549,243
- 31 декември, 2023	34,875,789	5,318,116	3,321,607	2,277,454	45,792,966

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2023	58,123,146	34,814,896	9,399,714	17,818,937	120,156,693
Набавки	-	3,252,325	-	1,771,814	5,024,139
Продажби	-	-	-	(4,652,179)	(4,652,179)
Состојба на 31 декември, 2023	<u>58,123,146</u>	<u>38,067,221</u>	<u>9,399,714</u>	<u>14,938,572</u>	<u>120,528,653</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2023	21,794,278	29,476,580	4,939,272	13,997,456	70,207,586
Трошок за годината	1,453,079	3,272,525	1,138,835	1,400,069	7,264,508
Останато	-	-	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-	(2,736,407)	(2,736,407)
Состојба на 31 декември, 2023	<u>23,247,357</u>	<u>32,749,105</u>	<u>6,078,107</u>	<u>12,661,118</u>	<u>74,735,687</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2023	<u>34,875,789</u>	<u>5,318,116</u>	<u>3,321,607</u>	<u>2,277,454</u>	<u>45,792,966</u>
- 31 декември, 2022	<u>36.328.868</u>	<u>5.338.316</u>	<u>4.460.442</u>	<u>3.821.481</u>	<u>49.949.107</u>

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	321,438,746	326,338,044
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	60,531,935	30,518,103
	<u>381,970,681</u>	<u>356,856,147</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 381,970,703 денари (2023: 356,856,147 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.59% до 5.6% (2023: од 1.95% до 8.27%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

19A. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 70,703,507.00 денари (2023: 47,602,650 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2024 година, од промена на објективната вредност, изнесува 2,600,857 денари (2023: 1,051,768 денари).

20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	26,477,970	26,045,479
Депозити во домашни банки	612,941,740	556,955,800
	<u>639,419,710</u>	<u>583,001,279</u>

На 31 декември 2024 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2023: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.1% до 4.1% (2023: 0.1% до 3.5%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2024 година, депозити во износ од 499,600 денари (2023: 513,660 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 26,417,970 денари (2023: 25,985,479 денари) и удел во НБО во износ од 60,000 денари (2023: 60,000 денари).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2024	31 декември 2023
Побарувања за премии за осигурување	386,521,416	369,277,335
Исправка на вредноста	(126,623,966)	(117,387,350)
	<u>259,897,450</u>	<u>251,889,985</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
На 1 јануари	117,387,350	118,359,978
Трошок за годината, нето од ослободување	45,323,570	22,302,412
Наплатени отпишани побарувања	115,366	103,078
Отпис на побарувања	36,202,320	23,378,118
На 31 декември	126,623,966	117,387,350

Во текот на 2024 година, Друштвото наплати претходно отпишани побарувања во износ од денари 115,366 денари (2023: 103,078 денари).

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2024	31 декември 2023
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	116,672,138	119,330,362
Побарувања по основ на финансиски вложувања	25,045,248	26,470,219
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	11,515,560	11,293,588
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	-	-
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,941,948	1,501,959
Побарувања по основ на дадени аванси	2,914,153	1,500,036
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	674,750	599,006
Побарувања од вработени	32,174	7,174
Останати побарувања	944,114	944,112
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	159,429,389	161,335,760

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	310,696	310,696

22.A ОСТАНАТИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Почетна состојба	119,330,362	81,624,693
(Намалување) / Зголемување на останати трошоци за стекнување	(2,658,224)	37,705,669
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	116,672,138	119,330,362

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 116,672,138 денари (2023: 119,330,362 денари) се однесуваат на приходи по основ на нерезализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2024	31 декември 2023
На 1 Јануари	190,797,377	184,891,685
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	47,522,383	5,905,692
Вкупно одложени трошоци за стекнување	238,319,760	190,797,377

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	31 декември 2023
Сметки во банки:		
- во денари	32,447,101	26,090,141
- во странска валута	1,959,223	2,570,922
Пари во благајна:		
- во денари	29,585	4,311
- во странска валута	-	-
	34,435,909	28,665,374

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2024 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2023: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2023: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2024	2023	2024	2023
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	1	1	98,100	98,100
	1,881	1,881	184,002,981	184,002,981

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над УНИКА Груп Австрија Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на Сигал Бизнис Центар, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Друштвото е во фаза на комплетирање на документацијата, за да поднесе барање за дозвола и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Промената на сопственоста се очекува во вториот квартал од 2025 година (Белешка 40).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2024 и 2023 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2024 година, во вкупниот износ од - 65,356,696 денари (2023: 64,249,786 денари) е вклучена и пресметана камата во износ од 1,106,910 денари (2023: 1,108,742 денари).

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2024	31 декември 2023
Пренос на премија	708,308,310	621,091,961
Пренос на премија за реосигурување	(50,635,322)	(29,103,624)
	<u>657,672,988</u>	<u>591,988,337</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	2023
	2024	
На 1 јануари	591,988,337	524,947,670
Пренесена премија	87,216,349	68,792,641
Пренесена премија за реосигурување	(21,531,698)	(1,751,974)
На 31 декември	<u>657,672,988</u>	<u>591,988,337</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

	2024	31 декември 2023
Автоодговорност	337,726,463	305,920,103
Каско	60,781,081	47,874,086
Осигурување на имот	118,203,766	108,039,833
Осигурување на патници	1,149,166	1,352,579
Лични незгоди	25,645,255	22,545,926
Зелен картон	90,222,538	82,131,506
Гранични полиси	522,360	417,129
Патничко осигурување	4,983,345	4,170,968
Одговорност	19,409,066	15,048,123
Здравствено осигурување	1,009,005	28,148,614
Транспорт	42,083,819	837,122
ЦМР-превоз на стока	3,273,761	2,455,242
Каско пловни објекти	13,313	28,657
АО пловни објекти	264,944	228,277
Финансиски загуби	3,020,428	1,893,796
	<u>708,308,310</u>	<u>621,091,961</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	2024	31 декември 2023
Транспорт – реосигурување	864,212	7,025
Имот – реосигурување	33,788,339	15,763,111
Имот – соосигурување	7,063,287	7,447,614
Незгода	-	-
ЦМР	2,457	1,435
Одговорност - реосигурување	6,902,250	5,271,559
Одговорност - соосигурување	395,190	391,525
Финансиски загуби - реосигурување	1,437,448	166,420
Финансиски загуби - соосигурување	182,140	54,935
	<u>50,635,322</u>	<u>29,103,624</u>

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2024	31 декември 2023
Настанати, пријавени и неисплатени штети	166,368,333	150,417,120
Настанати непријавени штети	291,637,992	257,807,057
Резерви за обработка на штети	8,702,120	7,756,260
Резерви за бонуси и попусти	35,156	35,177
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(30,097,583)</u>	<u>(18,591,968)</u>
	<u>436,646,018</u>	<u>397,423,646</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
На 1 јануари	397,423,646	377,040,603
Настанати, пријавени и неисплатени штети	15,951,212	(17,072,499)
Настанати непријавени штети	33,830,935	25,081,643
Резерви за обработка на штети	945,860	1,152,711
Промени во резерви за бонуси и попусти	(21)	(10,675)
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	(11,505,614)	11,231,863
На 31 декември	436,646,018	397,423,646

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2024	31 декември 2023
Автоодговорност	91,851,257	84,190,268
Каско	11,470,633	12,569,286
Имот	21,463,431	11,916,150
ЦМР-стока во транспорт	312,000	301,521
Транспорт	-	52,000
Незгода	5,090,665	3,415,841
Зелена карта	24,653,320	28,671,065
Гранично осигурување	-	-
Одговорност	11,008,809	8,643,529
Патничко осигурување	415,073	191,400
Приватно здравствено	103,145	466,060
	166,368,333	150,417,120

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2024	31 декември 2023
Автоодговорност	222,677,420	200,764,030
Каско	7,649,105	5,133,570
Имот	9,658,544	4,968,076
Одговорност	4,608,940	3,889,596
Незгода	11,059,640	9,539,978
Зелена карта	30,482,622	29,943,377
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	-	-
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	632,147	565,319
Здравствено осигурување	4,869,574	3,003,111
	291,637,992	257,807,057

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2024	31 декември 2023
Автоодговорност	5,976,045	5,414,133
Каско	363,275	336,354
Имот	591,317	320,800
Одговорност	296,737	238,129
Незгода	306,856	246,161
Зелена карта	1,047,583	1,113,674
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	5,928	5,729
Транспорт	-	988
Патничко осигурување	19,897	14,378
Здравствено осигурување	94,481	65,914
	<u>8,702,119</u>	<u>7,756,260</u>

29. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2024	31 декември 2023
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	-	-
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41,831	42,417
	<u>41,831</u>	<u>42,417</u>

30. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2024	31 декември 2023
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	8,004,737	7,640,962
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	117,208,334	92,444,790
	<u>125,213,071</u>	<u>100,085,752</u>

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2024	31 декември 2023
Обврски по основ на провизија	35,936,183	24,508,565
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	15,029,224	12,829,541
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	6,026,603	6,894,944
Обврски по основ на нето плати	5,338,648	5,251,198
Обврски по основ на придонеси од плати	4,617,233	3,612,115
Обврски за даноци од плати	1,045,854	799,864
Останати обврски	173,146	0
	<u>68,166,891</u>	<u>53,896,227</u>

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)*Одговорност кон трети лица*

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2024 и 2023 година.

	2024	31 декември 2023
УНИКА РЕ АГ	47,242,683	34,860,472
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	61,797,004	28,143,642
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	7,645,233	12,582,045
УНИКА ПОЛСКА	-	4,293,404
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	2,165,907	-
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИЈА	2,785,859	-
АЛИАНС ГЛОБАЛ ГЕРМАНИЈА	3,329,239	2,915,973
ЏЛ ИНСУРАНЦЕ ЦОМПАНИ СЕ	37,277,177	2,610,397
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ШВАЈЦАРИЈА	-	951,079
АИГ ЕУРОПЕ	-	918,427
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	-	800,419
ЛОИД'С СИНДИКАТИ	2,575,713	-
АИГ УК ЛИМИТЕД - ЛОНДОН	6,359,500	-
МАРШ ЕООД СОФИЈА, Бугарија	11,430,579	-
АЦИС ЕНЕРГС ТРАНСИТИОН СИНДИКАТЕ	11,128,900	-
ГЕНЕРАЛИ ИНСУРАНЦЕ АД, Бугарија	4,185,732	-
ЦОЛОННАДЕ ИНСУРАНЦЕ С.А. - БУЛГАРИЈА БРАНЦХ	2,432,821	-
ГЕНЕРАЛИ РЕОСИГУРАЊЕ СРБИЈА А.Д.О	1,927,562	-
СВИСС РЕИНСУРАНЦЕ КОМПАНИ ЛТД	1,465,484	-

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2024 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1,097,170,745 денари (2023: 989,562,000 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)**Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)**

	31 декември 2024	31 декември 2023
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	32,054,417	28,661,063
Банкарски сметки и депозити во банки	612,442,140	556,442,140
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	381,970,681	356,856,147
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	70,703,507	47,602,650
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1,097,170,745</u>	<u>989,562,000</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1,175,016,756	1,037,107,575
Дел за реосигурителот	(80,732,906)	(47,695,592)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1,094,283,850</u>	<u>989,411,983</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>2,886,895</u>	<u>150,017</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, а вложувањата во инвестициони фондови не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2024 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.92% (2023: 2.90%), депозити во банки изнесуваат 55.82% (2023: 56.23%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 34.82% (2023: 36.06%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во Република Северна Македонија изнесуваат 6.44% (2023: 4.81%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,499,856,443	1,305,648,285
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,691,000	110,691,000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	141,585,031	110,511,726
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	252,276,031	221,202,726
Бруто исплатени штети	7	562,800,187	485,127,985
Нето исплатени штети	8	549,161,406	448,729,637
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.98	0.92
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	246,162,427	204,606,252
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,457,417,469	1,303,121,893
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	466,708,444	415,980,437
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	340,148,270	327,349,527
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	527,992,548	463,917,601
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111,920,900	111,920,900
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	22,431,336	7,694,098
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	134,352,236	119,614,998
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	131,096,372	110,640,483
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	246,162,427	204,606,252

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	246,162,427	204,606,252

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи

	Ознака	Износ 2024	Износ 2023
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	443,348,198	385,257,103
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	127,714,969	106,875,468
Пренесена нераспределена добивка	I4	139,018,823	97,339,820
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	7,388,575	2,961,166
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	443,348,198	385,257,103
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	443,348,198	385,257,103
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	246,162,427	204,606,252
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2		-
Капитал	VI3	443,348,198	385,257,103
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	258,863,198	200,772,103
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	197,185,771	180,650,851
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7		-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 изнесува 4.80% (2023: година изнесува 5.09%).

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

34.1 Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства по амортизирана набавна вредност		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,477,970	26,045,479
Дадени депозити	612,941,740	556,955,800
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	381,970,681	356,856,147
Побарувања за премии	259,897,450	251,889,985
Други побарувања	44,588,321	42,353,867
Пари и парични еквиваленти	34,435,909	28,665,374
	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,262,766,652</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	201,203,801	164,852,631
Субординиран долг	65,356,696	64,249,786
	<u>266,560,497</u>	<u>229,102,417</u>

34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2024 и 2023:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2024 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,371,034,236	548,283,850	323,595	36,518	-	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	7,388,575	-	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	674,518,974	453,894,370	-	-	-	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	80,732,904	-	-	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	290,594,235	12,060,466	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	41,709,484	1,596,110	323,595	36,518	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,357,340,524	562,337,675	-	-	-	1,919,678,199
1. Капитал и резерви	011	166,347,842	311,717,950	-	-	-	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	1,118,868,748	56,183,162	-	-	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	6,024,302	-	-	-	-	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	64,341,926	129,079,867	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	13,693,712	14,053,825	323,595	36,518	-	-

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2023 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,165,697,056	550,810,159	427,996	11,553	-	1,716,946,764
1. Нематеријални средства	002	2,961,166	-	-	-	-	2,961,166
2. Вложувања	003	535,468,618	489,144,701	-	-	-	1,024,613,319
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	47,695,592	-	-	-	47,695,592
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	348,468	-	-	-	-	348,468
6. Побарувања	007	282,056,889	11,838,494	-	-	-	293,895,383
7. Останати средства	008	34,734,176	2,131,372	427,996	11,553	-	37,305,097
8. Активни временски разграничувања	009	310,127,739	-	-	-	-	310,127,739
II. Вкупно обврски	010	1,136,417,901	580,528,863	-	-	-	1,716,946,764
1. Капитал и резерви	011	97,339,820	353,396,953	-	-	-	450,736,773
2. Субординирани обврски	012	0	64,249,786	-	-	-	64,249,786
3. Бруто технички резерви	013	977,736,414	59,371,161	-	-	-	1,037,107,575
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	4,999,356	-	-	-	-	4,999,356
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5,828,878	-	-	-	-	5,828,878
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	50,513,433	103,510,963	-	-	-	154,024,396
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	29,279,155	(29,718,704)	427,996	11,553	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2024		Година што завршува на 31 декември 2023	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	140,538	(140,538)	(297,187)	297,187
УСД	3,236	(3,236)	4,280	(4,280)
ЦХФ	365	(365)	116	(116)

34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,477,970	26,045,479
Побарувања за премии	259,897,450	251,889,985
Други побарувања	44,588,321	42,353,867
Пари и парични еквиваленти	29,585	4,311
	<u>29,585</u>	<u>4,311</u>
		320,293,642
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	381,970,681	356,856,147
Долгорочни депозити	612,941,740	556,955,800
	<u>994,912,421</u>	<u>913,811,947</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	34,406,324	28,661,063
	<u>34,406,324</u>	<u>28,661,063</u>
	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,262,766,652</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	201,203,801	164,852,631
	<u>201,203,801</u>	<u>164,852,631</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	65,356,696	64,249,786
	<u>65,356,696</u>	<u>64,249,786</u>
	<u>266,560,497</u>	<u>229,102,417</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2%, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 би била повисока, односно пониска, за 12,946,961 денари (2023: 11,712,337 денари).

34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	1,204,278,415	337,083,011	118,385,718	168,556,213	16,435,017	261,685	74,678,140	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	7,388,575	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	449,877,106	324,191,728	105,329,282	158,525,199	15,811,889	-	74,678,140	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	60,487,731	12,891,283	3,826,638	2,642,439	623,128	261,685	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	302,654,701	-	-	-	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	34,435,909	-	9,229,798	-	-	-	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,118,068,567	231,337,040	62,655,848	304,656,601	11,145,347	5,237,470	186,577,327	1,919,678,199
1. Капитал и резерви	011	27,329,019	-	-	266,733,792	-	-	184,002,981	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	895,458,978	165,891,740	62,574,508	37,406,321	9,662,540	4,057,823	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	101,071	88,604	81,340	516,488	1,482,807	1,179,647	2,574,346	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	193,421,793	-	-	-	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	86,209,848	105,745,971	55,729,870	136,100,388	5,289,670	4,975,785	111,899,187	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2023 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	931,691,584	436,324,726	82,405,861	180,483,045	9,793,918	-	76,247,630	1,716,946,764
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	2,961,166	-	-	-	2,961,166
2. Вложувања	003	255,462,913	431,950,135	73,636,844	177,521,879	9,793,918	-	76,247,630	1,024,613,319
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	43,191,707	4,374,591	129,294	-	-	-	-	47,695,592
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	348,468	-	-	-	-	-	-	348,468
6. Побарувања	007	293,895,383	-	-	-	-	-	-	293,895,383
7. Останати средства	008	28,665,374	-	8,639,723	-	-	-	-	37,305,097
8. Активни временски разграничувања	009	310,127,739	-	-	-	-	-	-	310,127,739
II. Вкупно обврски	010	986,463,295	239,899,985	57,314,287	234,310,777	9,771,616	3,985,016	185,201,788	1,716,946,764
1. Капитал и резерви	011	62,518,504	-	-	204,215,288	-	-	184,002,981	450,736,773
2. Субординирани обврски	012	-	64,249,786	-	-	-	-	-	64,249,786
3. Бруто технички резерви	013	762,103,975	175,581,414	57,253,353	29,759,880	9,011,749	3,397,204	-	1,037,107,575
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	1,987,542	68,785	60,934	335,609	759,867	587,812	1,198,807	4,999,356
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5,828,878	-	-	-	-	-	-	5,828,878
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	154,024,396	-	-	-	-	-	-	154,024,396
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(54,771,711)	196,424,741	25,091,574	(53,827,732)	22,302	(3,985,016)	(108,954,158)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти***Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024		31 декември 2023	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	26,477,970	26,477,970	26,045,479	26,045,479
Дадени депозити	612,941,740	612,941,740	556,955,800	556,955,800
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	381,970,681	381,970,681	356,856,147	356,856,147
Побарувања за премии	259,897,450	259,897,450	251,889,985	251,889,985
Други побарувања	44,588,321	44,588,321	42,353,867	42,353,867
Пари и парични еквиваленти	34,435,909	34,435,909	28,665,374	28,665,374
	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,262,766,652</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	201,203,801	201,203,801	164,852,631	164,852,631
Субординиран долг	65,356,696	65,356,696	64,249,786	64,249,786
	<u>266,560,497</u>	<u>266,560,497</u>	<u>229,102,417</u>	<u>229,102,417</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на вложена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,477,970	26,045,479
Дадени депозити	612,941,740	556,955,800
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	381,970,681	356,856,147
Побарувања за премии	259,897,450	251,889,985
Други побарувања	44,588,321	42,353,867
Пари и парични еквиваленти	34,435,909	28,665,374
	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,262,766,652</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2024 и 2023 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 22.38% (2023: 23.30%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 45.06% (2023: 44.11%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2024 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	106,848,600	-	106,848,600
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,278,275	-	77,278,275
Доспеани и оштетени побарувања	<u>202,394,541</u>	<u>(126,623,966)</u>	<u>75,770,575</u>
	<u>386,521,416</u>	<u>(126,623,966)</u>	<u>259,897,450</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2023 година е како што следи:

	31 декември 2023		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	91,095,396	-	91,095,396
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,081,094	-	77,081,094
Доспеани и оштетени побарувања	<u>201,100,845</u>	<u>(117,387,350)</u>	<u>83,713,495</u>
	<u>369,277,335</u>	<u>(117,387,350)</u>	<u>251,889,985</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
до 30 дена	77,278,275	77,081,094
31-60 дена	35,358,787	40,726,692
61-120 дена	23,447,184	30,068,913
121-270 дена	9,422,851	10,185,951
271-365 дена	7,541,753	2,731,939
над 365 дена	-	-
	<u>153,048,850</u>	<u>160,794,589</u>

35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2024			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,499,856,443	-	1,499,856,443
Приходи од вложувања	26,837,375	-	26,837,375
Не-тековни средства	52,937,819	-	52,937,819
Приходи од провизија од реосигурување	-	20,526,200	20,526,200
2023			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,305,648,285	-	1,305,648,285
Приходи од вложувања	23,587,114	-	23,587,114
Не-тековни средства	48,754,132	-	48,754,132
Приходи од провизија од реосигурување	-	19,163,504	19,163,504

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2024 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 27,329,019 денари (2023: добивка од 62,518,504 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 година од 1,881 (2023: 1,881), пресметано како што следува:

	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка расположива на имателите на обични акции		
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>27,329,019</u>	<u>62,518,504</u>
Пондериран просечен број на обични акции <i>Број на акции</i>		
Издадени акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	<u>14,529</u>	<u>33,237</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,957,941	1,698,308
Uniqa Bulgaria	-	480,768
Uniqa Romania	12,307	12,300
Uniqa Serbia	-	12,300
UNIQA Austria	134,384	-
Uniqa Lajf AD Skopje	1,700	-
Uniqa IT Services GMBH	318,933	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	683,366	201,273
	<u>3,108,631</u>	<u>2,404,949</u>
Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	65,573,343	64,466,442
UNIQA Austria	12,145,113	10,494,740
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	-
Uniqa Re AG	26,608,794	34,860,472
Uniqa Poland	124,087	-
Uniqa IT Services GMBH	-	770,291
Uniqa Re Lichtenstein AG	29,935,589	28,143,642
Uniqa Serbia	-	98,241
Uniqa Bulgaria	-	-
Uniqa Lajf AD Skopje	528,753	738,627
	<u>134,915,679</u>	<u>139,572,455</u>
Приходи:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	288,105	983,167
Uniqa Lajf AD Skopje	247,537	5,053,209
Uniqa Romania	7	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	6,981,703	12,025,132
Uniqa Hungary	-	-
Uniqa Serbia	1,820,006	-
Uniqa Croatia	2,609,334	-
Uniqa Bulgaria	2,392,494	-
Uniqa Bosnia and Herzegovina	-	-
UNIQA Austria	417,995	-
Uniqa IT Services GMBH	458,882	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	524,326	199,232
	<u>15,740,389</u>	<u>18,260,740</u>

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	31 декември 2024	31 декември 2023
Трошоци:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,568,941	3,516,096
UNIQA Austria	12,431,456	9,874,017
Uniqa Re AG	47,242,683	42,274,583
Uniqa IT Services GMBH	6,772,709	6,009,913
Uniqa Lajf AD Skopje	8,424,440	6,820,690
Uniqa Romania	-	651,346
Uniqa Serbia	1,728,121	3,470,955
Uniqa Croatia	1,921,099	345,182
Uniqa Bulgaria	3,064,255	113,603
Uniqa Montenegro	61,807	161,056
Uniqa Czech Republic	1,390,498	331,299
Uniqa Poland	1,159,042	646,992
Uniqa Hungary	1,557,478	446,781
Uniqa Bosnia and Herzegovina	-	3,136
Uniqa Re Lichtenstein AG	61,797,004	37,928,581
Uniqa Slovakia	-	611,741
Unika Sashversicherung	31,745	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	5,873,266	1,666,593
	<u>156,024,544</u>	<u>114,872,564</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	8,615,911	7,660,714
	<u>8,615,911</u>	<u>7,660,714</u>

38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2024 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 56,457,072 денари (2023: 51,630,106 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 148,442,191 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 65,218,834 денари (2023: 59,348,632 денари). За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

39. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2024 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година.

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	54,9%	53,9%
Здравствено	02	53,1%	53,1%
каска моторни возила	03	73,4%	73,4%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	4,9%	2,6%
имоти пожар	08	90,5%	73,5%
имоти останато	09	22,9%	14,2%
АО	10	48,5%	47,0%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,7%	16,0%
финансиски загуби	16	15,7%	8,4%
туристичка помош	18	17,4%	17,4%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2023 година:

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	37,8%	37,3%
Здравствено	02	48,0%	48,0%
каска моторни возила	03	71,6%	71,6%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	0,4%	0,5%
имоти пожар	08	20,3%	20,3%
имоти останато	09	9,2%	14,2%
АО	10	47,7%	46,3%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	-11,0%	8,1%
финансиски загуби	16	37,8%	25,1%
туристичка помош	18	17,1%	17,1%

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2024 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

40. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

Промена на индиректен сопственик

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над УНИКА Груп Австрија Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на Сигал Бизнис Центар, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Друштвото е во фаза на комплетирање на документацијата, за да поднесе барање за дозвола и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Промената на сопственоста се очекува во вториот квартал од 2025 година (Белешка 25).

По 31 декември 2024 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати други настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2024 и 2023 година, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
ЕУР	61.4950	61.4950
ЦХФ	65.1775	66.4093
УСД	58.8807	55.6516